



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 ОБЈАВЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, П. БРОЈ 51

МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Среда, 26 декември 1984

Скопје

Број 40

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

523.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

Се прогласува Законот за данокот на промет на недвижности и права,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 18 декември 1984 година.

Бр. 08-3353

18 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На прометот на недвижности и права се плаќа данок на промет на недвижности и права.

Член 2

Како предмет на недвижности и права, во смисла на овој закон, се подразбира преносот со надоместок на правото на сопственост на недвижности, правото на патенти или лиценци, правото на плодотројство, правото на стварна службеност, правото на рента, правото на модели и жигови, правото на надградување, правото на доградување, правото на заедничка градба и правото на користење на недвижности и други права.

Како промет на недвижности и права се смета и замената на една недвижност или право за друга недвижност или право.

Член 3

Данокот на промет на недвижности и права го воведува општината.

II. ОЛЕСНУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ

Член 4

Данок на промет на недвижности и права не се плаќа:

1) кога меѓу општествено-политичките заедници односно организациите на здружениот труд и други општествени правни лица се врши пренос со надоместок на правото на користење на недвижности или други права;

2) кога граѓаните или граѓанските правни лица продаваат земјиште на општествено-политичките заедници, земјоделски задруги или организации на здружениот труд што се занимаваат со земјоделска или шумарска дејност, односно со производство на семе и садници;

3) кога правото на сопственост на недвижности се пренесува во општествена сопственост поради намирнување на обврските спрема општествената заедница (за наплата на данок и други обврски);

4) на надоместокот што сопственикот го добил за недвижност што е експроприрана, односно поопштествена на друг начин;

5) кога организација на здружениот труд што се занимава со производство на станови врши продажба на уште ненаселена новоизградена станбена зграда, односно стан — како посебен дел од зграда на граѓанин под услов да нема друг стан, односно станбена зграда во сопственост, а доколку е носител на станарско право на стан во општествена сопственост да даде писмена изјава дека тој и другите корисници на станот ќе се иселат од тој стан и ќе се вселат во станбената зграда, односно станот во сопственост што се купува;

6) кога организацијата од точка 5 на овој член врши продажба на деловна просторија на граѓани што вршат самостојна дејност со личен труд, со средства во сопственост на граѓани, под услов да немаат друга деловна просторија во сопственост;

7) кога се врши продажба на населена станбена зграда или стан — како посебен дел од зграда од општествена сопственост на граѓанин, под услов да нема друг стан, односно станбена зграда во сопственост, а доколку е носител на станарско право на стан во општествена сопственост да даде писмена изјава дека тој и другите корисници на станот ќе се иселат од тој стан и ќе се вселат во станбената зграда, односно станот во сопственост што се купува;

8) кога правото на сопственост на недвижности се пренесува на странско дипломатско, односно конзуларно претставништво, под услов на реципроцитет;

9) кога организација на здружениот труд што се занимава со земјоделска или шумарска дејност или со производство на семе и садници отуѓува земјиште во општествена сопственост заради култување на други недвижности со цел за окупилување на земјиштето;

10) кога општината откупува недвижност од граѓани заради спроведување на просторни и урбанистички планови во градовите, населбите од градски карактер и други подрачја;

11) кога правото на сопственост на недвижност се пренесува на давателот на доживотно издржување кој во однос на примателот на издржувањето се наоѓа во прв наследен ред и тоа само на делот на недвижноста кој би го наследил според Законот за наследување и без давање на издршката;

12) кога поранешниот сопственик од точка 4 на овој член во рок од една година од денот откако го примил надоместокот, купи друга недвижност и тоа до износот на надоместокот за експроприраната, односно поопштествената недвижност;

13) кога се врши замена на стан, односно семејна станбена зграда меѓу граѓани во кои тие живеат со своите потесни семејства, кога се врши замена на деловни простории меѓу граѓаните во кои тие самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и кога се врши замена на

земјиште меѓу граѓани заради пружање на земјишта со цел за подобра обработка, што се докажува со уверение од надлежниот општински орган на управата. Ако еден од учесниците во замената прима разлика меѓу дадената и примената недвижност, на разликата плаќа данок;

14) кога недвижност во општествена сопственост се заменува за недвижност во сопственост на граѓанин или граѓанско-правни лица. Ако еден од учесниците во замената прима разлика меѓу дадената и примената недвижност, на разликата плаќа данок.

Организациите на здружениот труд од точките 5 и 7 од став 1 на овој член, се должни писмените изјави дадени од купувачите за иселувањето од општествените станови, да ги достават до надлежниот орган за станбени работи.

Член 5

Од данок на промет на недвижности и права се ослободува даночниот обврзник кога продажбата на недвижноста ја врши заради решавање на своето станбено прашање или на станбеното прашање на членовите на неговото потесно семејство ако добиените средства од продадената недвижност ги вложи во рок од 2 години од денот на продажбата, за купување на стан или за изградба на семејна станбена зграда до корисна станбена површина од 80 м².

Ако станбената површина во однос на бројот на членовите на семејното домаќинство е помала од 20 м² по член, ослободувањето се дава и за површина поголема од 80 м², но не повеќе од 20 м² по член на семејството.

Под членови на семејно домаќинство од став 2 на овој член се сметаат: брачниот другар, децата родени во брак или надвор од бракот, родителите и други лица кои даночниот обврзник и неговиот брачен другар е должен според законот да ги издржува.

Член 6

За остварување на правото на ослободување од член 5 на овој закон во случај на решавање на станбеното прашање на даночниот обврзник услов е тој и членовите на неговото семејно домаќинство, освен станот односно семејната станбена зграда што се продава, да немаат друг стан односно семејна станбена зграда во сопственост на територијата на СФРЈ.

За остварување на правото на ослободување од член 5 на овој закон во случај на решавање на станбеното прашање на член од потесното семејство услов е даночниот обврзник, членот од семејството на кого му се решава станбено прашање и членовите на нивните семејства, да немаат во сопственост друг стан, односно семејна станбена зграда, освен станот односно семејната станбена зграда во која живее даночниот обврзник.

Како член на потесно семејство на кого му се решава станбеното прашање, во смисла на став 2 од овој член, се смета полнолетниот член на семејството, под услов станот односно семејната станбена зграда што се купува да гласи на негово име.

Член 7

Правото на ослободување од плаќање на данок од член 5 на овој закон може да го оствари и даночниот обврзник или членот на неговото потесно семејство кој е носител на станарско право на стан во општествена сопственост, под услов да дадат писмена изјава дека тој и другите корисници на станот ќе се иселат од тој стан и ќе се вселат во семејната станбена зграда, односно станот во сопственост што се купува или гради.

Член 8

Во случај кога средствата добиени од продажбата на недвижноста ќе се вложат за купување на стан, односно семејна станбена зграда чија корисна станбена површина е поголема од 80 м², односно повеќе од 20 м² по член на семејство, ослободување од данокот од член 5 се дава за оразмерниот дел од вложените средства, а на разликата се плаќа данок.

Кога средствата добиени од продажба на недвижноста ќе се вложат за изградба на семејна станбена зграда, ослободување од плаќање на данок се дава во висина на реализираната просечна цена по м² во моментот на продажбата, според прописите за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост.

Под вложени средства се смета и авансот уплатен во готово за купување на стан, односно станбена зграда најдолго една година пред продажбата на станот, односно семејната станбена зграда, како и учеството односно депозитот уплатен за добивање на станбен кредит.

Член 9

Ослободувањето од данокот од член 5 на овој закон се дава по барање на даночниот обврзник. Ком барањето, даночниот обврзник поднесува договор за купопродажба или градежна дозвола со пресметка за градежниот објект и докази за фактите од член 6 на овој закон, издадени од надлежен орган.

По барањето на даночниот обврзник за ослободување од данокот одлучува со посебно решение општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите (во натамошниот текст: орган за општествени приходи).

Ако даночниот обврзник ги исполнува условите за ослободување од данокот од членовите 5, 6 и 7 на овој закон даночно ослободување се дава во моментот на одлучувањето по барањето за ослободување.

Ако даночниот обврзник не ги обезбеди доказите кон барањето за ослободување од став 1 на овој член, органот за општествени приходи ќе го задолжи со данок и ќе изврши наплатата на данокот, а даночниот обврзник има право на враќање на платениот данок во рок од две години од денот на продажбата, доколку дополнително ги исполни условите.

Член 10

За дадените ослободувања од член 5 на овој закон, органот за општествени приходи кој ги дава ослободувањата води евиденција и за тоа го известува органот за општествени приходи на чие подрачје даночниот обврзник купил, односно изградил семејна станбена зграда односно стан.

Член 11

Ако даночниот обврзник што е ослободен од плаќање на данокот на промет на недвижности и права врз основа на одредбата од член 5 на овој закон ја отуѓи купената или изградената семејна станбена зграда или стан во рок од 5 години од денот на купувањето, односно градењето односно восплувањето, освен во случаите предвидени во член 21 став 2 на овој закон дополнително ќе се обложи со данок на промет на недвижности, сметајќи дека даночната обврска настанала во моментот на склучувањето на писмениот договор за продавање на недвижноста.

III. ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

Член 12

Даночен обврзник на данокот на промет на недвижности и права е продавачот на недвижноста, односно правото.

Ако една недвижност, односно право, се заменува за друга недвижност или право, даночен обврзник е секој учесник во замената и тоа за недвижноста, односно правото што тој го дава во замена.

Ако се пренесува во сопственост идеален дел од недвижност, односно идеален дел од право, како даночен обврзник се смета сопственикот на тој дел.

Ако се пренесува право на сопственост на недвижност, односно друго право, со обврска за доживотно издржување на давачот од страна на примачот на недвижноста односно правото, како даночен обврзник се смета примачот на недвижноста или правото, односно неговите наследници.

IV. ДАНОЧНА ОСНОВИЦА

Член 13

Даночна основица на данокот на промет на недвижности и права е продажната цена или договорната вредност на надоместокот, односно прометната вредност на недвижноста или правото во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Даночна основица на данокот на промет на недвижности и права за градежен објект, покрај прометната вредност од став 1 на овој член е и разликата меѓу прометната и градежната вредност.

Ако недвижноста, односно право се заменува за друга недвижност или право, даночната основица се утврдува посебно за секој учесник во замената и тоа според прометната вредност на недвижноста, односно правото што тој ги дава во замена.

Член 14

Под прометна вредност се подразбира цената на недвижноста, односно правото што може да се постигне во слободниот промет во моментот на настанувањето на даночната обврска.

По исклучок од став 1 на овој член, како прометна вредност на плодуюживање се подразбира вредноста утврдена според прописите за данокот на наследство и подарок.

Член 15

Даночната основица на данокот на промет на недвижности и права ја утврдува органот за општествени приходи.

Ако органот од став 1 на овој член оцени дека продажната цена, односно договорната вредност не одговара на прометната вредност, прометната вредност на недвижноста или правото ја утврдува посебна комисија што ја формира тој орган.

Сопствениците, односно корисниците и плодуюживателите на недвижностите, се должни да овозможат пристап на земјиштето и на објектите на овластените лица за утврдување на прометната вредност на недвижноста, односно правото.

Член 16

Ако според договорот за купопродажба на недвижност или право е купувач, односно продавач организација на здружениот труд или друга организација, како даночна основица се зема договорената продажна цена.

Член 17

Ако за даночна основица се зема договорената продажна цена, на таа цена ѝ се додава и вредноста на сите обврски (даноци, долгови, чинене и друго) што ги презема купувачот, како и вредноста на сите отговаравања со кои му се ограничува правото на целосно користење на купената недвижност, односно право.

При пренесувањето на правото на сопственост на недвижност, односно други права, со обврска за доживотно издржување, како даночна основица се зема прометната вредност на недвижноста, односно правото без оглед на вредноста на издржувањето.

Член 18

Кога сопственици пренесуваат во сопственост идеални делови од недвижност, односно идеални делови на право на еден или на повеќе купувачи, за даночна основица се зема вкупната вредност на недвижноста, односно правото, а данокот за секој сопственик се определува оразмерно на идеалните делови.

V. ДАНОЧНИ СТАПКИ

Член 19

Стапките за данокот на промет на недвижности и права за недвижностите се прогресивни и се определуваат зависно од цената на м² површината за земјиште, а за правата — продажната цена, односно прометната вредност.

Стапките на данокот на промет на недвижности и права за градежните објекти се пропорционални на

прометната вредност, а на разликата меѓу прометната и градежната вредност се прогресивни.

Стапките за градежно и земјоделско земјиште се различни.

Стапките на данокот на промет на недвижности и права за земјиште со изграден градежен објект се определуваат одделно за земјиштето, а одделно за градежниот објект.

Член 20

Данокот на промет на недвижности и права по повисока стапка не може да биде поголем од данокот според најблиоката пониска стапка применета на највисоката основица што одговара на таа стапка, зголемен за разликата меѓу стварната основица и највисоката основица на која се применува непосредно пониската стапка.

Член 21

За недвижноста, односно правото што се продава пред истекот на 5 години од денот на купувањето, односно изградувањето на градежниот објект во состојба во која се наоѓа на денот на купопродажбата, стапката на данокот се зголемува со 50% во однос на стапката што би се применувала во моментот на настанувањето на обврската.

По исклучок од став 1 на овој член, продавачот не плаќа данок по зголемена стапка во случаи кога продажбата на недвижноста, односно правото се врши поради тешка болест, селидба надвор од подрачјето на општината, односно градот и поради смрт на член од семејното домаќинство.

Член 22

Општините ги усогласуваат стапките на данокот на промет на недвижности и права со склучување на меѓуопштински договор.

Иницијатива за меѓуопштинско усогласување покренуваат обврзанијата на општините, а може да покрене и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

VI. НАСТАНУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОБВРСКА

Член 23

Даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договорот за продажба, замена на недвижноста или правото, односно во моментот на стапувањето во владение на недвижноста.

По исклучок од став 1 на овој член, доколку за пренос на правото на сопственост на недвижноста, односно за пренос на другите права е потребно одобрение или друг акт од државен орган, даночната обврска настанува во моментот кога на даночниот обврзник му е сопштено одобрението или актот од тој орган и ако пред тоа е склучен договор.

Ако пренесувањето на правото на сопственост или друго право се врши врз основа на одлука на управен орган или суд, даночната обврска настанува во моментот на правосилноста на одлуката.

Ако пренесувањето на правото на сопственост е извршено врз основа на договор за доживотно издржување, даночната обврска настанува во моментот на смртта на примателот на издршката.

Член 24

Даночниот обврзник е должен да го пријави настанувањето на даночната обврска во рок од 15 дена од денот на настанувањето на обврската и тоа:

— за прометот на правото на сопственост и стварната службеност на недвижноста — на органот за општествени приходи на чие подрачје се наоѓа недвижноста и

— за прометот на другите права — на органот за општествени приходи на чие подрачје даночниот обврзник има живеалиште, односно пребивалиште.

Со пријавата даночниот обврзник е должен да го поднесе и договорот за купопродажба, односно за замена на недвижности или права. Ако преносот на сопственост на недвижноста, односно правото се врши со други правни работи, обврзникот го поднесува актот врз основа на кој се врши преносот.

Обврзаникот на данокот е должен да му достави на органот за општествени приходи и други податоци што се потребни за обложување со данок, а купувачот — изјава за потеклото на паричните средства.

Член 25

Ако даночниот обврзник не ја пријави даночната обврска во определен рок, даночната обврска настанува на денот на пријавувањето, односно на денот на откривањето на даночната обврска.

Ако даночниот обврзник не го пријави настанувањето на даночната обврска во рокот определен со член 24 став 1 или ако воопшто не го пријави, даночната основица се утврдува според прометната вредност на недвижноста, односно правото во моментот на пријавувањето, односно откривањето, а обложувањето се врши според стапките што се применуваат во моментот на пријавувањето, односно на откривањето.

Член 26

Обложувањето со данок на промет на недвижности и права го врши органот за општествени приходи.

Органот за општествени приходи е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата да му достави на даночниот обврзник решение за обложување со данок.

Член 27

Даночниот обврзник е должен во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението за облог со данок на недвижности и права да го плати обложениот данок.

На износите на данокот што не ќе бидат платени во определен рок, се плаќа камата во висина на каматата на орочени средства што ја плаќа деловната банка во периодот за кој не е платен данокот.

Член 28

Данокот на промет на недвижности и права се плаќа според местото каде што се наоѓа недвижноста.

Данокот на промет на недвижности и права на права се плаќа според местото каде што е извршен преносот на правото.

Член 29

Во поглед на наплатата на данокот на промет на недвижности и права, каматата, приодната наплата, застареноста, жалбената постапка и на книжењето на данокот се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 30

Без доказ за платен данок на промет на недвижности и права, други даноци, придонеси и други давачки со кои се задолжни продавачот и купувачот, а стасале за наплата, не може да се изврши заверка на договорот за пренос на правото на сопственост на недвижности или на правото, како ни прокнижување или упис на преносот на правото на сопственост и на друго право на недвижност во катастарските и други јавни книги врз основа на судска пресуда, израмнување на странките или со друг акт.

Примерок од заверениот договор или друг акт (пресуда, израмнување и слично) за пренос на правото на сопственост на недвижност, односно замена на недвижност ќе му достави судот на органот за општествени приходи на чие подрачје се наоѓа недвижноста, а за пренос односно замена на правото во местото на живеалиштето, односно пребивалиштето на даночниот обврзник во рок од 30 дена од денот на заверувањето на договорот, односно на донесувањето на друг писмен акт.

Член 31

При пренесувањето на права со надоместок од граѓани или од граѓански правни лица на општествено-политичката заедница, организацијата на здружениот труд или друга организација, кои не се запишуваат во јавните книги, надоместокот нема да се исплати доколку не биде претходно обложен данок на прометот на недвижности и права

Обложениот данок од став 1 на овој член исплатителот го запира и го уплатува на односната сметка кај Службата на општественото книговодство истовремено со подигањето на готовината за исплата на надоместокот.

VII. ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА

Член 32

Во постапката за обнова може да се измени правосилното решение за данок на промет на недвижности и права во рок од 5 години по неговата правосилност, ако дополнително се докажат факти или докази што не биле познати во времето на облогот со данок.

Ако против решението за облог со данок на промет на недвижности и права била изјавена жалба, обновата на постапката ја одобрува органот што решавал по жалбата.

Измената на решението за облог со данок на прометот на недвижности и права во постапката за обнова ја врши органот што го донесол решението во прв степен.

Член 33

Правосилното решение за облог со данок на промет на недвижности и права може да се измени и по службена должност во рок од 5 години по правосилноста на решението, доколку се утврди дека прописите се неправилно применети во корист или на штета на даночниот обврзник или доколку се утврдат преометковни прешки.

VIII. ЕМСТВО

Член 34

Купувачот на недвижноста, односно на правото, солидарно емчи со продавачот за наплатата на данокот на промет на недвижности и права.

IX. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ

Член 35

Доколку договорот за пренос на недвижности, односно права ќе биде раскинат по волја на странките пред да биде извршен преносот на сопственост во катастарските и други јавни книги или ако договорот со судска одлука биде поништен по извршениот пренос по барање на лицето што го платило данокот, ќе се изврши враќање на платениот данок.

Ако договорот за пренос на недвижности, односно права поради некаква пречка не може да се изврши или ако се изврши само делумно, по барање на лицето што го платило данокот на промет на недвижности и права ќе се изврши враќање на данокот, односно соодветниот дел од платениот данок.

Член 36

Враќањето на данокот на промет на недвижности и права се врши на товар на сметката на која се врши уплата на данокот. Ако на сметката на данокот нема или има недоволно средства, враќањето се врши на товар на средствата на буџетот на општината, односно на корисникот на приходите од данокот на промет на недвижности и права.

Решението за враќање на платениот данок го донесува органот за општествени приходи по барање на даночниот обврзник во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Решението за враќање им се доставува на подносителот на барањето и на Службата на општественото книговодство, со налог за готовинска исплата, односно вирмански налог ако враќањето се врши на општествено-правно лице.

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Организацијата на здружениот труд и друго општествено правно лице ќе се казни за даночен прекршок со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ако:

1) не овозможи пристап на земјиштето и на објектите на овластените лица за утврдување на прометната вредност на недвижноста, односно правото (член 15 став 3);

2) не го пријави настанувањето на даночната обврска со определениот рок или ако не поднесе, односно не достави потребни податоци за обложување на данокот (член 24) и

3) при исплатата на надоместокот за купени права не го запре и не го уплати данокот на промет на недвижности и права (член 31 став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд и во друго општествено правно лице.

Член 38

Со парична казна од 10.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок од член 37 став 1, точките 1 и 2 од овој закон даночниот обврзник-граѓанин.

Член 39

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок од член 37 став 1, точките 1 и 2 од овој закон граѓанското правно лице.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во граѓанското правно лице со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 40

Одговорното лице во органот за општествени приходи ќе се казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ако:

1) не донесе решение за обложување со данок во определениот рок (член 26 став 2) и

2) не донесе решение за враќање на данокот во определениот рок (член 36 став 2).

Член 41

Одговорното лице во судот и органот надлежен за работите на катастарот ќе се казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ако:

1) изврши заверување на потписите на договорот, односно запишување на правото на сопственост на недвижностите и правата спротивно на одредбите на овој закон (член 30 став 1) и

2) на органот за општествени приходи не му го достави договорот за пренос на правото на сопственост, односно другите правни акти во определениот рок (член 30 став 2).

Член 42

Прекршочната постапка за даночните прекршоци, поради повреда на одредбите на овој закон, ја води и решение за прекршок донесува органот за општествени приходи според Законот за прекршоците.

За прекршоците од член 40 на овој закон постапката ја води и решение за прекршок донесува Републичкиот секретаријат за финансии.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

На прометот на недвижности и права за кој даночната обврска настанала до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се применуваат прописите за данокот на промет на недвижности и права, кои важеле во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Член 44

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72, 47/75 и 22/77).

Член 45

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

524.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Се прогласува Законот за воведување на единствена кадровска евиденција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 18 декември 1984 година.

Бр. 08-3356

18 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНА КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој закон се воведува единствена кадровска евиденција, заради следење и проучување на состојбата и движењето на кадрите, планирање на кадровските потреби и насочување на кадрите.

Единствената кадровска евиденција опфаќа собирање и обработка на податоците од интерес за Републиката.

Член 2

Единствена кадровска евиденција се води во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓани (во натамошниот текст: организации и заедници).

Стручните работи што се однесуваат на собирањето, обработката и користењето на податоците од единствената кадровска евиденција ги врши Секретаријатот за кадровски прашања при Извршниот совет на Собранието на СРМ (во натамошниот текст: Секретаријат за кадровски прашања).

Секретаријатот за кадровски прашања води единствена кадровска евиденција и за потребите на Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ и другите републички органи, како и за потребите на општествено-политичките организации во Републиката.

Член 3

Единствената кадровска евиденција опфаќа податоци:

1. Во организациите на здружениот труд за:

— претседателите на работничките совети, односно на нив по положба и функција соодветните органи на управување;

— индивидуалните работоводни органи и претседателите и членовите на колегијалните работоводни органи;

— работниците со посебни овластувања и одговорности;

— претседателите и членовите на органите на самоуправниот работничка контрола;

— претседавачите на делегациите;

— претседателите на органите на општествено-политичките организации и секретарите на основните организации на Сојузот на комунистите;

— наставниците во високообразовните организации, научните работници и новаторите.

2. Во другите самоуправни организации и заедници:

а) Во месните заедници за:

— претседателите на собранијата на месните заедници, претседавачите на делегациите на месните заедници;

— претседателите на органите на општествено-политичките организации, односно секретарите на основните организации на Сојузот на комунистите во месните заедници;

б) Во самоуправните интересни заедници за:

— делегатите во собранијата на самоуправните интересни заедници кои одлучуваат рамноправно со надлежните собори на собранијата на општествено-политичките заедници;

— претседателите на собранијата на самоуправните интересни заедници, претседателите на извршните одбори на собранијата и секретарите на собранијата на самоуправните интересни заедници образувани за подрачјето на соодветната општествено-политичка заедница;

— претседателите и членовите на органите на самоуправната работничка контрола;

в) Во општите здруженија и другите облици на здружување на трудот и средствата за:

— делегатите во собранијата на стопанските комори, задружните сојузи, банките, заедниците за осигурување на имоти и лица и другите финансиски организации;

— членовите на извршните органи на стопанските комори и задружните сојузи, банките, заедниците за осигурување на имоти и лица и другите финансиски организации;

г) Во општествените организации и здруженијата на граѓани за:

— претседателите на собранијата, односно конференциите и членовите на извршните органи на општествените организации и здруженијата на граѓаните и нивните сојузи;

— членовите кои со своите активности постигнале особени резултати.

3. Во општествено-политичките заедници за:

— делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници;

— членовите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија;

— членовите на извршните совети на собранијата на општествено-политичките заедници, носителите на правосудните функции (судите, јавните обвинители и нивните заменици, јавните правобранители), судите на Уставниот суд на Македонија, општествените правобранители на самоуправањето и нивните заменици, судите на органите за водење на постапката по прекршоци и другите функционери избрани или именувани од собранијата на општествено-политичките заедници;

— функционерите и раководните работници избрани, именувани односно назначени од извршните совети на собранијата на општествено-политичките заедници;

— делегатите и кадрите од Социјалистичка Република Македонија за органите и организациите на Федерацијата;

— кадрите кои работат во меѓународните организации, организациите на Обединетите нации и по основ на меѓународна техничка соработка.

4. Во општествено-политичките организации за:

— членовите на органите и телата на општествено-политичките организации;

— делегатите и кадрите од Социјалистичка Република Македонија во органите на општествено-политичките организации во Федерацијата.

5. Работниците и работните луѓе со висока и виша стручна подготовка и V степен на насочено средно образование кои не се опфатени со точките од 1 до 4.

Единствената кадровска евиденција од став 1 на овој член се води и за работниците во работните заедници на организациите за здружениот труд, општите здруженија и другите облици на здружување на трудот и средствата и во работните заедници кои вршат работи за самоуправните интересни заедници

и другите самоуправни организации и заедници, за општествените организации и здруженијата на граѓаните, општествено-политичките организации и за органите на општествено-политичките заедници.

Член 4

Единствената кадровска евиденција содржи општи податоци за лицата за кои се води евиденција, за нивната стручна способност, резултатите постигнати во работата, општествено-политичката и општествената ангажираност.

Поблиски прописи за податоците што за лицата од член 3 на овој закон се водат и за обрасците за нивно евидентирање донесува Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Член 5

Организациите и заедниците од став 1 на член 2 од овој закон се должни да обезбедат услови за успешно водење на единствената кадровска евиденција.

Член 6

Единствената кадровска евиденција се води по службена должност врз основа на јавни и други документи и документацијата во организацијата, односно заедницата.

Ако врз основа на документите и документацијата од став 1 на овој член евиденцијата не може да се води, податоците се евидентираат врз основа на изјава на лицето.

Член 7

Лицата за кои се води евиденција се должни, измените во податоците кои се внесени во единствената кадровска евиденција врз основа на нивната изјава, да ги пријават во рок од 15 дена од денот на настанатата измена.

Член 8

По престанувањето на работниот однос, односно функцијата на лицата чии податоци се евидентирани во организацијата, односно заедницата, податоците се доставуваат на организацијата, односно заедницата во која лицето заснова нов работен однос, односно во која е избран или именуван на самоуправна, јавна или друга општествена функција.

Член 9

Организациите и заедниците од член 2 на овој закон се одговорни за навремено, целосно и точно евидентирање на податоците и измените во податоците.

За навремено, целосно и точно евидентирање на податоците и измените во податоците е одговорно и лицето кое ја води единствената кадровска евиденција.

За точност на податоците што се внесуваат врз основа на изјава е одговорно лицето кое ги дава податоците.

Член 10

Организациите и заедниците се должни податоците за лицата за кои се води единствената кадровска евиденција да ги доставуваат до надлежниот орган на општината, а надлежниот орган до Секретаријатот за кадровски прашања.

Општините од подрачјето на градската заедница можат да се спогодат организациите и заедниците, податоците за лицата за кои се води единствената кадровска евиденција да ги доставуваат до надлежниот орган на градската заедница, а надлежниот орган до Секретаријатот за кадровски прашања.

Начинот и роковите за доставување на податоците ги пропишува Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Член 11

Податоците за лицата за кои се води единствената кадровска евиденција претставуваат службена тајна.

За користење на податоците од единствената кадровска евиденција одлучува овластен орган на организацијата, односно на заедницата во која се води евиденцијата.

Член 12

Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата, односно заедницата;

1. ако не воведат или ако воведат но ажурно не ја води единствената кадровска евиденција (член 2);

2. ако не обезбеди услови за водење на единствена кадровска евиденција (член 5);

3. ако при водењето на единствената кадровска евиденција внесе неточни податоци (член 9 ставови 1 и 2).

Со парична казна до 5.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во организацијата, односно заедницата.

Член 13

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата, односно заедницата ако во утврдените рокови податоците за лицата за кои се води единствена кадровска евиденција не ги достави до надлежниот орган на општината (член 10 став 1).

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата, односно заедницата.

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган на општината ако во утврдените рокови не достави податоци до Секретаријатот за кадровски прашања (член 10 став 1).

Член 14

Организациите и заедниците се должни евиденцијата установена со овој закон да ја воведат во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Поблиските прописи од членовите 4 и 10 на овој закон Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе ги донесе во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

525.

Врз основа на членовите 8, 10 и 92 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот совет, одржани на 18 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1995 ГОДИНА, ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 2000-ТА ГОДИНА

1. Во насловот и во точките 1, 2 и 3 на Одлуката за подготвување Долгорочен општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година („Службен весник на СРМ“ број 6/79 и 29/83), зборовите: „до 1995 година, односно за определени подрачја и“ се бришат.

2. Во точката 2 зборовите: „до 31 јули 1984 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 јануари 1985 година“, а зборовите: „до 31 декември 1984 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 април 1985 година“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3361

18 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

526.

Врз основа на член 13 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 18 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Работната организација на здружениот труд Ветеринарен институт „Скопје“ — Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања, што ја донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд Ветеринарен институт „Скопје“ — Скопје, на референдумот одржан на 1 октомври 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3372

18 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

527.

Врз основа на член 68 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77 и 37/83), а во врска со член 5 од Законот за насочување на средствата што се обезбедуваат за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 34/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 18 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ III ФАЗА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА — ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ)

1. Социјалистичка Република Македонија гарантира дека доколку СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје (корисник на кредитот) не ги изврши обврските по кредитот од Договорот за заем (Проект III фаза на преносната мрежа — технички систем на управување), склучен меѓу Меѓународната банка за обнова и развој — Вашингтон и Заедницата на југословенското електростопанство — Белград, на 5 октомври 1983 година, со кој е одобрен кредит за изградба на Диспечерско-информативно-управувачки систем на „Електростопанство на Македонија“ и учество во изградбата на Техничкиот систем на управување на југословенскиот електроенергетски систем, во износ од 12.000.000 САД долари, тие обврски ќе ги изврши Социјалистичка Република Македонија, во износ кој го платила Стопанската банка — Здружена банка — Скопје од името и за сметка на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје.

2. Доколку девизните средства од кредитот од точка 1 на оваа одлука се отстапат на Народната банка на Југославија, гарантираниот износ ќе се намали за отстапениот дел, а Социјалистичка Република Македонија и гарантира на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје дека доколку СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје не ја обезбеди динарската противвредност за откуп на потребните девизни средства од Народна банка на Југославија, потребните динарски средства ќе ги обезбеди Социјалистичка Република Македонија во износ кој го платила Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3354
18 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

528.

Врз основа на член 68 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77 и 37/83), а во врска со член 5 од Законот за насочување на средствата што се обезбедуваат за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 34/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 18 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ III ФАЗА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА — ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ)

1. Социјалистичка Република Македонија гарантира дека доколку СОЗТ „Електростопанство на Ма-

кедонија“ — Скопје (корисник на кредитот) не ги изврши обврските по кредитот од Договорот за заем (Проект III фаза на преносната мрежа — технички систем на управување, склучен меѓу Европската инвестициона банка — Луксембург и Заедницата на југословенското електростопанство — Белград, на 17 декември 1982 година, со кој е одобрен кредит за изградба на Диспечерско-информативно-управувачки систем на „Електростопанството на Македонија“ и учество во изградбата на Техничкиот систем за управување на југословенскиот електроенергетски систем, во противвредност од 6.700.000 пресметковни единици (што одговара на околу 6.500.000 САД долари), тие обврски ќе ги изврши Социјалистичка Република Македонија, во износ кој го платила Стопанската банка — Здружена банка — Скопје од името и за сметка на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје.

2. Доколку девизните средства од кредитот од точка 1 на оваа одлука се отстапат на Народната банка на Југославија, гарантираниот износ ќе се намали за отстапениот дел, а Социјалистичка Република Македонија и гарантира на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје дека доколку СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје не ја обезбеди динарската противвредност за откуп на потребните девизни средства од Народната банка на Југославија, потребните динарски средства ќе ги обезбеди Социјалистичка Република Македонија во износ кој го платила Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3355
18 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

529.

Врз основа на член 2, став 1, алинеја 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 1985 ГОДИНА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор, односно порано намалена казна се прости на:

1. Азировски Казим Рамадан,
2. Ангов Васил Ефтим,
3. Ангелевски Анте Драге,
4. Ангусев Ванчо Здравко,
5. Атанасовски Боле Благоја,
6. Балев Перо Никола,
7. Барди Мустафа Ибраим,
8. Белогаски Борис Атанас,
9. Далиповски Риза Летим,
10. Димитриевски Симеон Ванчо,
11. Димов Димитрија Глигор,
12. Димитров Ангел Иван,
13. Досевски Александар Миливој,
14. Емурлаи Исак Муџип,
15. Игевски Петар Мирослав,
16. Јакушовски Назир Муарем,
17. Јордановски Благоја,
18. Јусуфи Кемал Фатмир,

19. Кадри Азир Шефкет,
20. Каранфиловски Санде Чедо,
21. Костадиновски Санде Трајан,
22. Китески Велјан Неде,
23. Мартиновски Димитар Ацо,
24. Рахмановски Ахмет Цеват,
25. Ристевски Славе Љубомир,
26. Ризовски Тасе Максим,
27. Селмани Реџеп Селман,
28. Стефановска Горѓи Блага,
29. Стојановски Поре Павле,
30. Стојанов Петар Димитар,
31. Стојановски Илија Благоја,
32. Танески Ангеле Драпољуб,
33. Танески Ангеле Трајан,
34. Тимов Стојан Ристо,
35. Фетаи Ибраим Зија,
36. Црначка Петре Трајанка,
37. Шејнер Демир Усеин,
38. Шерифов Рифат Шаиб,
39. Шикаловски Џеље Елез,
40. Попчевски Владимир Александар.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор односно порано намалена казна се намали на:

1. Абазов Цавид Бајрам, од 3 (три) години и 5 (пет) месеци на 2 (две) години и 8 (осум) месеци,
2. Абази Вафти Демир, од 12 (дванаесет) на 11 (еднаесет) години,
3. Абиб Мустафа, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,
4. Алија Али Џемшит, од 9 (девет) години и 6 (шест) месеци на 8 (осум) години и 9 (девет) месеци,
5. Алекоовски Стеван Благојче од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
6. Аризанов Гочо Наќо, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
7. Асанов Ариф Фејзи, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
8. Асим Курлиџи Шефки, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
9. Атанасов Иван Васил, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
10. Атанасовски Стоилко Најдо, од 4 (четири) на 3 (три) години,
11. Атанасова Негре Симка од 5 (пет) на 4 (четири) години,
12. Атанасова Бранко Сузана, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
13. Бабарџиќ Перо Раде, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
14. Бајрами Мужин Рамадан, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
15. Бекиров Раман Рамче, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
16. Бекири Фета Џемзи, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
17. Бислимовски Софре Иван од 10 (десет) години на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци,
18. Бурѓиевски Миладин Драган, од 3 (три) на 2 (две) години,
19. Велков Илија Горѓи, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
20. Вејселовски Кариман Гани, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,
21. Гавазов Порој Горан, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
22. Галовиќ Младен Милан од 4 (четири) на 3 (три) години,
23. Горичев Горѓи Васил, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
24. Георѓиевски Борис Ацо, од 4 (четири) на 3 (три) години,
25. Делов Наќо Перо, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
26. Димов Панче Глигор, од 8 (осум) години и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (четири) месеци,
27. Димитриевиќ Стојан Стефан, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
28. Додов Горѓи Сотир, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
29. Дончев Веселин Живко, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
30. Дончев Никола Блаже, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
31. Доцевски Годор Јовица, од 17 (седумнаесет) години на 16 (шеснаесет) години и 3 (три) месеци,
32. Дујовски Коста Благој, од 3 (три) години и 1 (еден) месец на 2 (две) години и 7 (седум) месеци,
33. Дуковски Кузман Михаил, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
34. Дурчев Цане Јосиф, од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци,
35. Гелов Киро Бранко, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
36. Горѓиев Иван Иљо, од 3 (три) години и 5 (пет) месеци на 2 (две) години и 11 (еднаесет) месеци,
37. Гурче Петрова Бранко Радмила, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
38. Ефтимов Трајан Раде, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
39. Емлин Рафет Хаки, од 3 (три) години и 7 (седум) месеци на 3 (три) години и 1 (еден) месец,
40. Зекири Ахмет Ајет, од 14 (четиринаесет) на 13 (тринаесет) години,
41. Зекир Мамуш Маарем, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
42. Златковски Анание Лазар, од 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци на 17 (седумнаесет) години и 6 (шест) месеци,
43. Имери Раман Арслан, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
44. Иселинов Кадри Насер, од 12 (дванаесет) години на 11 (еднаесет) години и 3 (три) месеци,
45. Ислами Абдулахалим Зуди, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
46. Исмаилов Асил Исак, од 5 (пет) години и 4 (четири) месеци на 4 (четири) години и 10 (десет) месеци,
47. Јанаќиев Горчо Зоран, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
48. Јаневски Иван Љубе, од 4 (четири) на 3 (три) години,
49. Јованов Васил Ванчо, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
50. Јовановски Орде Димитрија, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
51. Јовановски Стојче Димитрија, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
52. Јовчевски Симон Евгеније, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
53. Кастрати Јусуф Зенун, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
54. Куртишовски Асан Емлин, од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,
55. Мамудовски Гарип Ибраим, од 8 (осум) години и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (четири) месеци,
56. Матевски Мито Јосиф, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
57. Марковски Славко Ивица, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
58. Мемедов Асан Џафер, од 4 (четири) години и 10 (десет) месеци на 4 (четири) години и 1 (еден) месец,
59. Мефаиловиќ Алија Илми, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години,
60. Милев Трајко Иван, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
61. Мумин Сали Идриз, од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци,

62. Мусовски Столе Петре, од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци,
 63. Незири Шукри Муртезан, од 10 (десет) години и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци,
 64. Нешовски Милан Славе, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
 65. Ончевски Ѓорѓи Панче, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
 66. Ордева Стојан Иванка, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,
 67. Османов Казим Гафур, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
 68. Павловски Стојчо Митко, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
 69. Папазовски Јонче Стево, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 70. Парлиќ Љубомир Рената, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
 71. Пачешковски Ристо Борис, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
 72. Петковски Никола Иван, од 2 (две) години и 10 (десет) месеци на 2 (две) години и 1 (еден) месец,
 73. Петковски Петре Љубе, од 1 (една) година и 2 (два) месеца на 10 (десет) месеци,
 74. Петковски Петре Миле, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 75. Петровски Коле Стевче, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
 76. Петровска Стојче Љуба, од 4 (четири) години и 8 (осум) месеци на 3 (три) години и 8 (осум) месеци,
 77. Петрушевски Мирче Трајче, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
 78. Пешевски Петруш Живко, од 3 (три) години и 5 (пет) месеци на 2 (две) години и 11 (единаесет) месеци,
 79. Пешиќ Илија Милка, од 3 (три) на 2 (две) години,
 80. Постолов Крсто Гоце, од 1 (една) година на 8 (осум) месеци,
 81. Пушкова Димко Стојанка, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
 82. Ракетиќ Мијат Лука, од 3 (три) на 2 (две) години,
 83. Рамадан Раим Аднан, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
 84. Рамадани Сали Фари, од 18 (осумнаесет) на 17 (седумнаесет) години,
 85. Рамиз Мустафа Енвер, од 8 (осум) години на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
 86. Реберски Стево Ѓорѓи, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
 87. Ризовски Ристо Васил, од 4 (четири) години и 1 (еден) месец на 3 (три) години и 7 (седум) месеци,
 88. Ристевски Петре Слободан, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
 89. Савески Пано Крсто, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
 90. Саити Саип Џемаил, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
 91. Сандревски Ристо Ѓорѓи, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
 92. Сантов Никола Ванчо, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
 93. Сејфула Рамадан Џемаил, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
 94. Селманов Ибрахим Музафер, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
 95. Селмановски Фејзул Хасан, од 5 (пет) години и 4 (четири) месеци на 4 (четири) години и 7 (седум) месеци,
 96. Спасовски Васко Бранко, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
 97. Стефановски Симо Вангел, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 98. Стојковски Пејо Петко, од 7 (седум) на 6 (шест) години,

99. Стојковски Младен Радослав, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
 100. Стојменов Спасе Ефрем, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
 101. Сулејманов Нуредин Демир, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
 102. Сејдију Реџеп Фехми, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
 103. Стамаџиев Ѓорѓи Станоја, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 104. Тасев Дончо Александар, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 105. Тасев Ѓорѓи Митко, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
 106. Тодевски Јован Кири, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 107. Тодоровски Воислав Васил, од 4 (четири) години и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 8 (осум) месеци,
 108. Тодоровски Јордан Тодор, од 14 (четиринаесет) на 13 (тринаесет) години,
 109. Трајановски Војо Раде, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 110. Фетаов Наип Идриз, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
 111. Филев Стојчо Михаил, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
 112. Христовски Миле Борис, од 11 (единаесет) години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци,
 113. Цветанов Кири Јован, од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци,
 114. Цветановски Стојо Бранислав, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
 115. Цуцулески Стојан Спасе, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
 116. Џафери Сервет Исмаил, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
 117. Џемаилов Ариф Раим, од 5 (пет) години и 3 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
 118. Џелили Целалин Фикри, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 119. Џемаили Раим Бајрам, од 18 (осумнаесет) години на 16 (шеснаесет) години и 6 (шест) месеци,
 120. Штериов Стојан Ѓорѓи, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-853
21 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

530.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 21 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Ѓорѓиевски Ристо Живко, од Битола,
2. Бакал Мустафа Љулвера, од Струга,
3. Бајрами Целал Нуредин, од с. Лавце,
4. Бајрами Целал Сакип, од с. Селце,
5. Рамадани Амди Ружди, од Скопје,

6. Арсоки Јаковче Новко, од Кичево,
7. Проздевски Блаже Ацо, од Битола,
8. Петковска Ванчо Милка, од Титов Велес,
9. Стојменовски Цане Велко, од Куманово,
10. Мисими Мисим Асан, од с. Слатино.

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Глигоров Глигор Душан, од с. Мородвис,
2. Паунов Глигор Николчо, од с. Мородвис.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јакуп Адил Сејдија, од Прилеп.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Кочоски Сидроски Јордан Рампо, од с. Бела Црква.

V

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ефтимова Стојан Бранка, од с. Сарај,
2. Ратајоски Здраве Трене, од с. Слатино.

VI

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Стојковиќ Душан Висто, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од 1 година и 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 3 години не стори ново кривично дело на:

1. Петровска Санде Добрица, од Скопје.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 1 година и 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 3 години не стори ново кривично дело на:

1. Ташкова Лазар Танка, од Гевгелија.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 98-878
21 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

531.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на СР Македонија и член 168 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ СО НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ

1. Уредбата за начинот на обезбедување на корисниците со нафта за греење врз основа на бондови

(„Службен весник на СРМ“, бр. 40/82), престанува да важи од 1 јануари 1985 година.

2. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1883/1

22 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

532.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

За член на Комисијата за утврдување на потребите од набавка на медицинска опрема и резервни делови на здравствените организации во СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СРМ, го делегира д-р Јосиф Јосифовски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Бр. 17-1452/3
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

533.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД ВО СТРУГА

За управител на Казнено-поправниот дом од отворен вид во Струга, се именува Димитрија Апталкоски, раководител на Општинскиот судија за прекршоци во Струга.

Бр. 17-1548/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

534.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се назначува д-р Виолета Малинска — Петрушевска, стручен соработник во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Бр. 17-1809/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

535.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, се назначува Ангелина Бачановиќ, спручен соработник во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Бр. 17-1809/2
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

536.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО И ТЕХНИЧКО ТВОРЕШТВО**

За член на Советот за научно и техничко творештво Извршниот совет на Собранието на СРМ го делегира д-р Сергеј Милошевски, директор на Институтот за рударство и металургија при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Бр. 17-1820/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

537.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

За советник на директорот на Дирекцијата за републички стокровни резерви, се назначува Бранка Георгиевска, раководител на Секторот за правно-финансиски и општи работи во Дирекцијата за републички стокровни резерви.

Бр. 17-1846/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

538.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво се назначува Марија Игњатовиќ, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-1847/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

539.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

За советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, се назначува Аница Хаџи-Тосева, досегашен советник на директорот на Заводот.

Бр. 17-1848/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

540.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, се назначува инж. агр. Зора Џабирска, самостоен советник во Работната заедница во Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 17-1849/1
6 декември 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

319.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување се утврдува на 11,4 проценти.

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување се зема остварениот личен доход на работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

Член 2

За осигурениците за кои се утврдува само чист личен доход придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по дадената согласност од Собранието на СР Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-2998/1

6 ноември 1984 година

Претседател,

Скопје

Вера Лазарева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

320.

Врз основа на член 26 став 1 точка 5 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес, Собранието на Заедницата за општествена заштита на децата — Титов Велес, на седницата што се одржа на 8 јули 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА

I

Пресметковната стапка за здружување средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1984 година се намалува за 0,30% и се утврдува на бруто личните доходи на работниците вработени во:

1. стопанска и нестопанска дејност — 1,70%,
2. самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 0,45%,
3. земјоделска дејност — 0,20%,
4. граѓани и граѓанско-правни лица — 0,45%.

II

Намалување на пресметковната стапка се врши за намалување на материјалните обврски на стопанството, пропорционално на остварените приходи за I полугодие во 1984 година.

III

За основно и средно насочено образование и на општествена заштита на децата пресметковната стапка останува по одлука бр. 02-31/6 од 23. II. 1984 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Собранието на општината Титов Велес“ и во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-97/1

18 јули 1984 година

Титов Велес

Претседател,

Киро Арсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ

321.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 од Статутот на Заедницата за вработување — Радовиш, Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 14 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТНУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО

I

Точката II од Одлуката за утврдување на основицата за пресметување и плаќање придонес за вработување за работниците на привремена работа во странство („Службен весник на СРМ“, бр. 13/79, 42/82 и 31/83) се менува и гласи:

„За пресметување и плаќање на придонесот за привремено вработените во странство се определуваат основици на постојани месечни нето износи и тоа:

1. износ од 16.600 динари месечно за лицата со завршена висока стручна подготовка;
2. износ од 14.150 динари месечно за висококвалификувани работници и лица со виша стручна подготовка;
3. износ од 13.300 динари месечно за работници со средна стручна подготовка и квалификувани работници;
4. износ од 12.350 динари месечно за работници со непотполна стручна подготовка и полуквалификувани (приучени) работници и
5. износ од 12.000 динари месечно за неквалификувани работници.

II

По точката IV се додава нова точка IV-а која гласи:

„Придонесот за вработување стапува за плаќање до 30 во месецот за претходниот месец.

Работникот не може да го уплати придонесот за вработување по престанокот на работата во странство, односно по враќањето во земјата.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето.

Бр. 02-798/9-2

14 ноември 1984 година

Радовиш

Претседател,

Кирчо Суинов, с. р.

322.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 од Статутот на Заедницата за вработување — Радовиш, Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 14 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАКИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Во Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок за време на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 31/83), во член 2, износот од 1.500 динари се заменува со износот од 2.500 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето.

Бр. 02-798/9-1
14 ноември 1984 година
Радовиш

Претседател,
Кирчо Сушинов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е покрената постапка за поништување на чекови издадени од Љубљанска банка Основна банка — Скопје од бр. 423181 до бр. 423190 на лицето Павловски Бранимир, со тековна сметка во Љубљанска банка под бр. 40100-620-21-840-8017-528/68.

Чековите се најверојатно изгубени во Штип, па се моли секој оној кај кого се наоѓаат или некој знае да постојат пречки за водењето на оваа постапка да се јави во судот лично или писмено во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно постапката за амортизација на чекови ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 205/84. (186)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за враќање на земји на тужителите Живко и Атина Давидовски од Скопје, Градски суд — кула Б-4 III кат стан бр. 12, против тужениот Трајко Маљановски, сега живее во Канада со непозната адреса. Вредност на спорот 500.000,00 динари.

Се повикува тужениот Трајко Маљановски од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку живее во Канада, поканата да му се достави по дипломатски пат преку дипломатското претставништво во дотичната држава.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, истиот ќе биде застапуван од привремен старател кој ќе биде поставен од страна на Центарот за социјални работи на град Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV. П. бр. 3163/84. (193)

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужбата на тужителот Банк Фуер од Касела — Германија, против тужениот Васе Наумовски од Скопје, ул. „Геминиска“ бр. 73, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Васе Наумовски од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде определен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2486/83. (194)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Мурчевски Трајан, од с. Гавато — Битола, роден во 1883 година, кој наводно умрел во март месец 1914 година во Грција, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола. Се повикува и секој кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Мучевски Трајан е умрел. Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 517/84. (191)

Се повикува лицето Јован Гушевски од с. Велушина, Битола, кој наводно умрел во март месец 1914 година во Грција, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд — Битола. Се повикува и секој кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Јован Гушевски е умрел.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 561/84. (192)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за раскинување на договор за доживотна издршка по тужбата на Сејадина Љутви Џемаил од село Горно Палчиште против тужениот Ибраими Веап Фадил од село Горно Палчиште, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Ибраими Фадил во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот преку Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1125/84. (187)

По тужбата на тужителите Целадини Керим Аки и Целадини Керим Вели, двајцата од с. Желино, против тужените Таири Таир Сафије, Таири Таир Камил, Таири Каил Емине и Таири Каил Енвер, сите од с. Желино, во Општинскиот суд во Тетово е заведен спор за исполнување на договор за купопродажба. Вредност на спорот 60.000,00 динари.

Се повикуваат тужените Таири Таир Каил и Таири Каил Енвер, двајцата од с. Желино, сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 10 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку Центарот за социјална работа од Тетово ќе побара да им се постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1467/84.
(188)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Абази Ајет Мустафа од Тетово против тужениот Муслии Авди Цеваир од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 19.000,00 динари.

Се повикува тужениот Муслии Авди Цемаил од Тетово, сега со непозната адреса, да се јави пред овој суд или, пак, постави свој полномошник во рок од 30 дена. Во спротивно, на истиот ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1946/84.
(189)

Пред овој суд се води спор за законска издршка по тужбата на тужителката Дамјановска Мира од Тетово против тужениот Дамјановски Петко од с. Раотинце, Тетовско. Вредност на спорот 45.000 динари.

Се повикува тужениот Дамјановски Петко од с. Раотинце да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена или да определи свој полномошник. Во спротивно, доколку не се јави во определениот рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2054/84.
(190)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителите Шабани Абдулбаки и Оломани Дамим, двајцата од с. Челопек, против тужениот Оломани Муамет од с. Челопек, сега на привремената работа во Норвешка, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Оломани Муамет од с. Челопек да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1803/84.
(184)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Кемал Исмаил Берзати од с. Боговиње, против тужените Бајрам Берзати и др. од с. Боговиње. Вредност на спорот 60.000 динари.

Бидејќи тужениот Берзат Мамут Берзати од с. Боговиње се наоѓа на привремена работа во Германија, се повикува истиот во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, доколку не се јави или одреди свој полномошник во определениот рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1920/84.
(183)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Николоски — Аризанкоски Милош од Прилеп, против тужената Аризанкоска Спасена од Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 99-б, а сега во Шведока, Геттебург, со непозната адреса.

Се повикува тужената Аризанкоска Спасена да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1475/84.
(195)

Пред овој суд се води оставинска постапка за расправање на оставината на оставителот Смилески Стојко Нацко, порано од с. Никодим, роден на 4. V. 1902 год., а умрел на 7. VI. 1976 год., земјоделец, државјанин на СФРЈ.

Се повикуваат наследниците од втор и трет на следен ред да се јават во овој суд, или во било кој друг општински суд во земјава или во дипломатско претставништво на СФРЈ во странство во рок од една година од објавувањето на огласот во „Сл. весник на СРМ“ за да дадат наследничка изјава, согласно чл. 132 од ЗН.

Доколку по истекот на рокот од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ не се јави ни еден наследник, целокупната оставина на оставителот се предава на СО Прилеп.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 198/84.
(196)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот печат под назив: „Месна заедница с. Копачин Дол — Тетово“ се огласува за неважен.

Загубениот мал печат бр. 5 под назив: „Собрание на општина Тетово, Управа за општествени приходи — Тетово“, се огласува за неважен. (6223)

КОНКУРСИ

Согласно член 76 од Статутот и член 28 од Правилникот за работни односи, Конкурсната комисија при ЗФЗ „СОЛИТЕР“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор на директор на задругата

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат висока или виша стручна подготовка од градежен или економски смер и 6 години работно искуство во градежното занаетчиство, од кои 4 години на раководно работно место;

— да поседуваат морално-политички квалитети и

— да немаат пречки во смисла на член 511 од Законот за здружениот труд.

Потребната документација кандидатите да ја достават на адреса: ул. „Цветан Димов“ бб, барака 3, Булеп II — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објавување. (445)

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ во рок од 30 дена сметајќи од денот на објавувањето.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

СОДРЖИНА

	Страна
523. Закон за данокот на промет на недвижности и права — — — — —	801
524. Закон за воведување единствена кадровска евиденција — — — — —	805
525. Одлука за изменување на Одлуката за подготвување Долгорочен општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000-та година — — — — —	807
526. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Работната организација на здружениот труд Ветеринарен институт „Скопје“ — Скопје — — — — —	807
527. Одлука за гаранција по кредитот од Договорот за заем (Проект III фаза на преносната мрежа-технички систем на управување) — — — — —	808
528. Одлука за гаранција по кредитот од Договорот за заем (Проект III фаза на преносната мрежа — технички систем на управување) — — — — —	808

529. Одлука за групно помилување по повод Новата 1985 година — — — — —	808
530. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	810
531. Уредба за престанување на важноста на Уредбата за начинот на обезбедување на корисниците со нафта за греење врз основа на бонови — — — — —	811
532. Решение за делегирање член на Комисијата за утврдување на потребите од набавка на медицинска опрема и резервни делови на здравствените организации во СР Македонија — — — — —	811
533. Решение за именување управител на Казнено-поправниот дом од отворен вид во Струга — — — — —	811
534. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика — — — — —	811
535. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика — — — — —	812
536. Решение за делегирање член на Советот за научно и техничко творештво — — — — —	812
537. Решение за назначување советник на директорот на Дирекцијата за републички стоковни резерви — — — — —	812
538. Решение за повторно назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво — — — — —	812
539. Решение за повторно назначување советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка — — — — —	812
540. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — —	812

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

319. Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување — — — — —	813
---	-----

ТИТОВ ВЕЛЕС

320. Одлука за намалување на пресметковната стапка за здружување средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата за 1984 година — — — — —	813
---	-----

РАДОВИШ

321. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на основницата за пресметување и плаќање придонес за вработување за работниците привремено вработени во странство — — — — —	813
322. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за*износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок — — — — —	814